



Република Македонија  
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ  
С К О П Ј Е

ПОКАНА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПОНУДА

Договорниот орган Министерството за финансии на Република Македонија, со седиште на ул: “Даме Груев“, бр. 14 - Скопје, лице за контакт: Дарко Јакимовски, тел. (02) 3106-491, факс: (02) 3106-711, електронска адреса: [darko.jakimovski@finance.gov.mk](mailto:darko.jakimovski@finance.gov.mk), има потреба од јавна набавка на канцелариска хартија, за период од 1 (една) година.

За таа цел, Министерството за финансии спроведува постапка за доделување на договор за јавна набавка со отворена постапка која завршува со електронска аукција, а во согласност со член 64, став 2 и член 121, став 1 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“, бр.136/07, бр.130/08, бр.97/10, бр.53/2011 и бр.185/2011), за што објави оглас број 08/2012.

Ги покануваме заинтересираните економски оператори да ни достават понуда за горенаведениот предмет за јавна набавка најдоцна до **26.12.2012 година, до 12,00 часот**, по пошта на горенаведената адреса или лично со поднесување во писарницата на Министерството за финансии, на адреса ул.„Мито Хаџивасилев Јасмин“, бр.50 во Скопје (поранешна НИП „Нова Македонија“) - приземје.

Кон оваа покана е приложена тендерска документација која ги содржи сите информации кои можат да помогнат за изработка на понудата. Тендерската документација се состои од следниве делови: инструкции за економските оператори, технички спецификации, модел на договор и образец на понуда. Молиме, при изготвувањето на понудата економските оператори да ги користат оригиналните обрасци кои се составен дел на тендерската документација.

Тендерските документи се достапни во електронска форма на ЕСЈН: <https://e-nabavki.gov.mk> и секој заинтересиран економски оператор може да ги преземе бесплатно. Тендерските документи се достапни на македонски јазик.

Евентуални прашања или барања на појаснувања во врска со тендерската документација можат да се достават на следниве електронски адреси: [darko.jakimovski@finance.gov.mk](mailto:darko.jakimovski@finance.gov.mk) или [daniela.jankova@finance.gov.mk](mailto:daniela.jankova@finance.gov.mk). Сите одговори на поставени прашања или барања на појаснувања во врска со тендерската документација договорниот орган ќе ги достави до економските оператори кои презеле тендерска документација, без да се идентификува економскиот оператор што поставил прашање или побарал појаснување. Исто така, и евентуалните измени на тендерската документација договорниот орган ќе

ги достави до економските оператори кои презеле тендерска документација, а измените ќе бидат објавени и на ЕСЈН <https://e-nabavki.gov.mk>.

Отворањето на понудите ќе биде јавно и ќе се изврши на **26.12.2012 година**, во **12,00** часот, во просториите на Министерството за финансии на Република Македонија, на ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин“– бр.50, Скопје (поранешна НИП “Нова Македонија“), I кат, во салата за состаноци.

Заедно со понудата задолжително се доставува банкарска гаранција на понудата во износ од 3% од вкупната вредност на понудата.

Во Скопје,  
05.12.2012 година

Комисија за јавни набавки  
Претседател,  
Дарко Јакимовски